



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаваштво на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото књиговодство 60802-603-21943

Петок, 12 октомври 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XL

Цена на овој број е 51 динар. — Преплатата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уреднички 651-885; Служба за преплати 651-732; Телекс 11756

581.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 година.

П бр. 380
10 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77), чл. 3, 5, 7, 8, 16а и 18 се бришат.

Член 2

Во член 6 став 2 зборовите: „именува Претседателот на Републиката“ се заменуваат со зборовите: „именувало Претседателството на СФРЈ“.

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат:

„По исклучок, делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата од ст. 1 и 2 на овој член имаат право да ја продолжат работата според одредбите на овој закон за време подолго од една година од денот на престанокот на оваа функција, а најмногу уште шест месеци, ако во тоа време стекнуваат право на пензија.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ со свое решение ќе го утврди времето од став 3 на овој член за кое делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата од ст. 1 и 2 на овој член имаат право да продолжат со работата според одредбите на овој закон подолго од една година од денот на престанокот на оваа функција.“

Член 3

Во член 9 зборовите: „ги има сите права според овој закон како да останал на функцијата до крајот на времето на кое е избран, односно именуван“ се заменуваат со зборовите: „ги има сите права според овој закон како да останал на функцијата, и тоа за време од една година од денот кога поднесол оставка, односно кога е разрешен од должноста пред истекот на времето на кое е избран или именуван“.

Член 4

Во член 10 став 1 зборовите: „член 7“ се заменуваат со зборовите: „член 6“.

Член 5

Во член 17 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Работата и правата врз основа на овој закон им престануваат на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата и пред истекот на времето утврдено во член 6 од овој закон.“

Член 6

По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи:

„Член 17а

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата кои стекнале право врз основа на одредбите од член 7 на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77) продолжуваат да се користат со тоа право по влегувањето во сила на овој закон до истекот на времето за кое можеле да се користат со тоа право, а најмногу до една година.“

член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

582.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК

Се прогласува Законот за давање заем на Социјалистичка Република Србија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата за отстранување на последиците од земјотресот на подрачјето на Копаоник, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 година.

П бр. 382
10 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК

Член 1

Од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата на Социјалистичка Република Србија и се дава бескаматен заем во износ од 2.000.000.000 динари за отстранување на последиците од земјотресот на подрачјето на Копаоник.

Член 2

Заемот од член 1 на овој закон Социјалистичка Република Србија ќе го врати во постојаната буџетска резерва на федерацијата во текот на 1984 година, а најдоцна до донесувањето на Буџетот на федерацијата за 1985 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

583.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 година.

П бр. 383
10 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83) во член 1 точка 2 по зборовите: „според одредбите“ се додаваат зборовите: „на член 1 став 3,“ а на крајот по зборовите: „за една третина“ се додаваат запирка и зборовите: „или преку количините купени во 1983 година, ако е тоа поповолно за организацијата“.

Член 2

Во член 2 став 2 зборовите: „од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „од член 1 на овој закон“.

Член 3

Во член 4 по зборовите: „подготвителни работи,“ се додаваат зборовите: „со собирање, превоз и преработка на отпадочен материјал и со производство на секундарни сировини, со превоз на јаглен,“.

Член 4

Во член 5 став 2 зборот: „електродистрибуцијата“ се заменува со зборовите: „производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија за отстранување на последиците од земјотреси и поплави“, а по зборот: „водовод“, во заграда, се става запирка и се додаваат зборовите: „погребни услуги“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

584.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Се прогласуваат Измените на Буџетот на федерацијата за 1984 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 година.

П бр. 384

10 октомври 1984 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ИЗМЕНИ

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83) во член 1 точка 1 износот: „243.437,000.000“ се заменува со износот: „256.137,000.000“, а во точка 2 износот: „374.022,800.000“ се заменува со износот: „386.722,800.000“.

Член 2

Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, во одделот I. Приходи, се вршат следните измени:

1) во Видот 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење услуги, во формата на приходите 03-1 Данок на промет на производи, износот: „150.120,000.000“ се заменува со износот: „157.000,000.000“, во потформата на приходите 03-1-1 Дел на основниот данок на промет, износот: „150.120,200.000“ се заменува со износот: „157.000,000.000“, а во ставката Вкупно вид 03. износот: „150.120,000.000“ се заменува со износот: „157.000,000.000“;

2) во Видот 05. Такси, во формата на приходите 05-1 Административни такси, износот: „767.900,000“ се заменува со износот: „884,900.000“, во потформата на приходите 05-1-1 Конзуларни такси, износот: „510,000.000“ се заменува со износот: „627,000.000“, а во ставката Вкупно вид 05. износот: „768,000.000“ се заменува со износот: „885,000.000“;

3) во Видот 06. Царина и посебни давачки, во формата на приходите 06-1 Царини, износот: „52.973,000.000“ се заменува со износот: „56.069,000.000“, во формата 06-2 Посебни увозни давачки и такси, износот: „30.855,000.000“ се заменува со износот: „32.662,000.000“, во потформата на приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување, износот: „27.625,000.000“ се заме-

нува со износот: „29.240,000.000“ во потформата на приходите 06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање, износот: „3.227,000.000“ се заменува со износот: „3.419,000.000“, а во ставката Вкупно вид 06. износот: „83.828,000.000“ се заменува со износот: „88.731,000.000“;

4) во Видот 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи, во формата на приходите 07-2 Приходи на органите на управата, износот: „5.445,000.000“ се заменува со износот: „6.245,000.000“, во потформата на приходите 07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации, износот: „5.445,000.000“ се заменува со износот: „6.245,000.000“, а во ставката Вкупно вид 07. износот: „8.721,000.000“ се заменува со износот: „9.521,000.000“;

5) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 01. до 08.) износот: „374.022,800.000“ се заменува со износот: „386.722,800.000“;

Во одделот II. Распоред на приходите се вршат следните измени:

Во Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства за Југословенската народна армија, износот: „233.898,000.000“ се заменува со износот: „246.598,000.000“, во распоредната подгрупа на приходите 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година, износот: „231.608,000.000“ се заменува со износот: „244.308,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 02. износот: „233.898,000.000“ се заменува со износот: „246.598,000.000“.

Во ставката Вкупно распоредени и нераспоредени приходи, износот: „374.022,800.000“, се заменува со износот: „386.722,800.000“.

Член 3

Во член 4 износот: „374.022,800.000“ се заменува со износот: „386.722,800.000“.

Во Разделот 12. Сојузен секретаријат за народна одбрана, Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита, во позицијата 217 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година, износот: „231.608,000.000“ се заменува со износот: „244.308,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 02 износот: „233.898,000.000“ се заменува со износот: „246.598,000.000“, а во ставката Вкупно раздел 12. (позиции 217 до 218) износот: „233.898,000.000“ се заменува со износот: „246.598,000.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

585.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утвредна со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуалните

производители, како и на индивидуалните производители што пченицата ја продаваат преку организациите на здружен труд (во натамошниот текст: производители) за пченица од родот на 1985 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|-------------------------|----|
| 1) пченица од I класа | 30 |
| 2) пченица од II класа | 29 |
| 3) пченица од III класа | 28 |

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините на пченица од родот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за пченицата испорачана во јули. За секој следен месец, почнувајќи од месец август, а заклучно со мај наредната година, цените се зголемуваат за 0,143 динари за килограм.

Во јуни се применуваат цените од мај.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители – по избор на купувачот, а за индивидуалните производители – франко магацин на организацијата на здружен труд на која ја продаваат пченицата.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, со 2% какол и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица од:

- 1) I класа – ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40;
- 2) II класа – ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30;
- 3) III класа – ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на какол, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената за процентот на какол, нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Кршените зрна помали од половина се сметаат како какол.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 4 на оваа одлука, заштитната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. Ако пченицата има хектолитарска тежина поголема од 80 kg, ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченица која има процент на влага од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен меѓу производителот и купувачот.

За главносаност на пченицата во поголем степен и за замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се намали до 5%.

6. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченица од родот на 1985

година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченица – до количините што договорно се утврдуваат со билансот, на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 410
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

586.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за пченица од родот на 1985 година, и тоа за:

Дин/kg,

- | | |
|-------------------------|----|
| 1) пченица од I класа | 30 |
| 2) пченица од II класа | 29 |
| 3) пченица од III класа | 28 |

Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на пченица.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченицата испорачана во јули. За секој следен месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, цените се зголемуваат за 0,143 динари за килограм.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата за производителите што

се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители – по избор на купувачот, а за индивидуалните производители – франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, 2% какол и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица од:

1) I класа – ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 40;

2) II класа – ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 30;

3) III класа – ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност најмалку 18.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на какол, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на какол, нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Кршените зрна помали од половина се сметаат како какол.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, продажната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. Ако пченицата има хектолитарска тежина поголема од 80 kg, се смета дека има хектолитарска тежина до 80 kg.

За пченица која има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

За главносоност на пченицата во поголем степен и за замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се намали до 5%.

5. Купувачите и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на пченица.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 419
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

587.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуалните

земјоделски производители и на индивидуалните производители што пченката ја продаваат преку организациите на здружен труд (во натамошниот текст: производители) за пченката од родот на 1985 година им се обезбедува заштитна цена од 24,30 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините на пченка од родот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира за пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1985 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец почнувајќи од декември 1985 година па до мај 1986 година, и тоа за 0,180 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1986 година се применува цената што се применувала во мај.

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители – по избор на купувачот, а за индивидуалните производители – франко магацин на организацијата на здружен труд на која ја продаваат пченката, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зрното – со 14% влага, до 2% дефектни зрна и со други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со решетење низ сито чии отвори имаат пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно на зголемувањето на процентот на дефектни зрна и други примеси. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна од 4%, цената ќе се намали за процентот на кршени зрна, и тоа за 0,25% за секој процент кршени зрна.

5. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченка од родот на 1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на преработка на пченка – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 408
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

588.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустријскиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 27 динари за пченка од родот на 1985 година, која служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договорање во рамките на репродукционите целини, односно за договорање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на пченка.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1985 година. Тие се зголемуваат за секој следен месец, почнувајќи од декември 1985 година до мај 1986 година, и тоа за 0,180 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1986 година се применуваат цените што се применувале во мај.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица за производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, а за индивидуалните производители – франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зрно – со 14% влага до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со решетење низ сито чии отвори имаат пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат

со договор склучен меѓу производителот и купувачот. Ако пченката има процент на дефектни зрна и други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно со зголемувањето на процентот на дефектни зрна и други примеси. Дропките се земаат предвид. Ако пченката има поголем процент на кршени зрна од 4%, цената ќе се намали, и тоа за 0,25% за секој процент на кршени зрна.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 409
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ с. р.

589.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустријскиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за оризова арпа од родот на 1985 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	64,00
2) за II класа	60,20
3) за III класа	58,20

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количините на оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагони натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата – по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

- 1) за I класа – од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 2) за II класа – од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 3) за III класа – од разни сорти, со над 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или на влага поголем од процентот од точка 2 на оваа одлука, цените за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или на влага ќе се намалат односно зголемат за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на оризова арпа – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките, односно на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 407
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

590.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1984 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) оризова арпа од I класа	71,10
2) оризова арпа од II класа	66,80
3) оризова арпа од III класа	64,70

Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на оризова арпа.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители – по избор на купувачот, а за индивидуалните производители – франко магацин на организацијата на здружен труд која врши откуп, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа – од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа – од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

3) за II класа – од разни сорти, со над 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или на влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или на влага ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропки-те се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 406
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

591.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за шеќерна репка од родот на 1985 година им се обезбедува заштитна цена од 6,75 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините шеќерна репка од родот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,4355 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репка, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот – по избор на купувачот, покрај железничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат соодветни количини на шеќер по цените за шеќерна репка од точка 1 на ова одлука за количините што ќе ги договорат производителите на шеќерна репка и шеќер и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 416
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

592.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 7,50 динари за шеќерна репка од родот на 1985 година, која служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на шеќерна репка.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој цел процент на дигес-

тија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,4839 динари за еден килограм, со тоа што дрпките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репка, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот – по избор на купувачот, покрај железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 413
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

593.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во понатамошниот текст: производители) за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) сончоглед	74,30
2) соја	74,30
3) маслодајна репка	71,50

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончогледот, за секој процент содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или се намалува за 1,8575 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат или се намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја односно маслодајна репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот по избор на купувачот.

4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорот производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките, односно на автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, на организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите на организациите за резерви склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 411
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

594.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА
СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД
РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) сончоглед	82,50
2) соја	82,50
3) маслодајна репка	79,50

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;

2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;

3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За секој процент содржина на масло над или под 40%, производителската продажна цена за сончоглед се зголемува односно се намалува за 2,0625 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат односно се намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 412
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

595.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД
РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст:

производители) за суров памук од родот на 1985 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, со просечен рандман 31	132,80
2) II класа, со просечен рандман 30	111,50
3) III класа, со просечен рандман 30	106,20
4) IV класа, со просечен рандман 28	102,30

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количините суров памук од родот на 1985 година, што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат суров памук од родот на 1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров памук – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките односно автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 417

5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

596.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за суров памук од родот на 1985 година, и тоа за:

Дин/kg

1) суров памук I класа, со просечен рандман 31	147,60
2) суров памук II класа, со просечен рандман 30	124,00
3) суров памук III класа, со просечен рандман 30	118,00
4) суров памук IV класа, со просечен рандман 28	113,60

Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров памук.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот и важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 414

5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

597.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за суров од родот на 1985 година им се обезбедува заштитна цена, во просек од 324 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините суров тутун од родот на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на видовите, типовите и класите на суров тутун што се утврдени со Мерилата за класификација на тутунот, кои се објавени како додаток во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и претставуваат составен дел на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за откупните цени на тутун од родот на 1961 година.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-

вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат суров тутун од родот на 1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров тутун – до количините што договорно се утврдуваат со билансот на основните земјоделски производи на републиките односно автономните покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежните организации за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 418
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

598.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена во просек од 360 динари за суров тутун од родот на 1985 година, која ќе служи како основа за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основа за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров тутун.

2. Производителските продажни цени по одделни сорти и класи на тутун, се утврдуваат во рамките на просечната цена од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин – по избор на купувачот.

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на видовите, типовите и класите суров тутун што се утврдени со Мерилата за класификација на тутунот, кои се објавени како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и претставуваат составен дел на Наредбата за измени и до-

полненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1961 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 415
5 октомври 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

599.

Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Во Решението за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/83 и 71/83), во точка 1 по тар. број 85.15/9, се додава нов тар. број:

„85.15/106 Делови на производите од точ. 8 и 9 на овој тарифен број

Ех.

– Припаѓачки резервни делови за центрите за обработка на радарски податоци и за обработка на планови за лет б комплети”

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 404
20 септември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

600.

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕТО НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО, КАКО И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТИЕ ИЗВЕШТАИ

1. Во Наредбата за податоците во годишните извештаи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници за вршењето на стопан-

ски дејности во странство, како и за роковите за поднесување на тие извештаи („Службен лист на СФРЈ, бр. 34/82) во точка 2 во одредбата под 2 по зборовите во заграда: „видовите на извршените услуги“ се додаваат запирка и зборовите: „работите извршени за други организации на здружен труд“.

2. Во точка 4 став 1 зборовите: „30 април“ се заменуваат со зборовите: „31 март“.

3. Во точка 7 во последниот ред зборовите: „31 мај“ се заменуваат со зборовите: „30 април“.

4. Во Образецот 1 и во Образецот 3 се вршат следни-те измени и дополненија, и тоа:

1) во Образец 1. Податоци за работењето на претпријатие основано во странство за 19_____ година, во делот Податоци за остварениот промет на стоки и услуги на претпријатието, по реден број 12 се додава нов реден број 12а, кој гласи:

„12а Вредност на извршените работи на извоз за други организации на здружен труд

- 1) Вредност на агенциските, посредничките и застапничките работи
- 2) Износ на наплатената провизија по агенциски, посреднички и застапнички работи“.

По реден број 13 се додава нов реден број 13а, кој гласи:

„13а Вредност на извршените работи на увоз за други организации на здружен труд

- 1) Вредност на агенциските, посредничките и застапничките работи
- 2) Износ на наплатената провизија по агенциски, посреднички и застапнички работи“.

Реден број 14 се менува и гласи:

„14. Вредност на останатиот промет

- „1) Вредност на реекспортните работи
- 2) Износ на остварената разлика по реекспортни работи, што е внесен во Југославија и продаден на девизниот пазар“;

2) во Образец 3. Податоци за работењето на деловна единица во странство за 19_____ година, по реден број 8 се додава нов реден број 8а, кој гласи:

„8а. Вредност на извршените работи на извоз за други организации на здружен труд

- 1) Вредност на агенциските, посредничките и застапничките работи
- 2) Износ на наплатената провизија по агенциски, посреднички и застапнички работи“.

По реден број 9 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„9а. Вредност на извршените работи на увоз за други организации на здружен труд

- 1) Вредност на агенциските, посредничките и застапничките работи
- 2) Износ на наплатената провизија по агенциски, посреднички и застапнички работи

9б. Вредност на останиот промет

- 1) Вредност на реекспортните работи
- 2) Износ на остварената разлика по реекспортни работи, што е внесен во Југославија и продаден на девизниот пазар“.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-9485/1

25 септември 1984 година
Белград

Заменик
на сојузниот секретар за финансии,
д-р Драгутин Групоковиќ, с. р.

601.

Врз основа на чл. 115 и 129 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83) и член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ, ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ДРУГИ ОСНОВИ И НА РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за условите за продолжување на роковите за наплатување на извезените стоки, извршените услуги и побарувањата по други основи и на рокот за увоз на платените стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/84) во точка 2 во одредбата под 13, на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова одредба под 14, која гласи:

„14) за наплата на извозот на книги, списанија, весници и други публикации.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 63
19 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

602.

Врз основа на член 94 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81, 66/81, 71/81, 44/83 и 52/83) во точка 1 став 1 зборовите: „до износот од 1.500 динари“, се заменуваат со зборовите: „до износот од 2.500 динари“, а зборовите: „од 200 динари“, се заменуваат со зборовите: „од 500 динари“.

2. Во точка 3 зборовите: „до износот од 1.000 динари месечно“, се заменуваат со зборовите: „до износот од 1.500 динари месечно“, а зборовите: „од 50 динари“, се заменуваат со зборовите: „од 100 динари“.

3. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Ако влегувањето во одделни земји е условено замена на динари за соодветен износ на националната валута, а динарскиот износ од точ. 1 и 3 на оваа одлука не е доволен, југословенските граѓани можат да изнесуваат и поголем износ на динари од износот утврден во точ. 1 и 3 на оваа одлука, но не повеќе од износот на динарите што е потребен за замена во определена национална валута.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 64
19 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1984 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/84, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1984

Во точка 1 став 2 во вториот ред одоздола, наместо зборовите: „курсеви и продажните“, треба да стојат зборовите: „куповни и продажни“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, 2 октомври 1984 година, Белград.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседатството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ

I

Се отповукува

Живко Кнежевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај со седиште во Буенос Аирес.

II

Се назначува

Филип Матиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај со седиште во Буенос Аирес.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19
28 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јанежић Матко др Александер, Шав Ивана Ернест;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буковец Алојза Цирил, Гержел–Авсец Јакоба Мара, Кос Ивана Мартин;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Амон Мартина Албин, Бем Антона Фердинанд, Бететто Евген проф. др. Милан, Черин–Петрич Лилија, Чесник Алојзна Божо, Доленц Мартина Едвард, Горец–Диетз Кристијана Соња, Кобентар Албина Албин, Кржишник Игнација др Цирил, Левичник–Хербст Павела Јана, Мезе Антона др Драго, Павлин Рудолфа Рудолф, Радшел–Медвешчак Фране др Аленка, Рибникар Станка Стојан, Сибинич Витомира Момир, Шебец Ивана Јанко, Шифкович Франца Франц, Шуми Мартина Иван, Томасович Ивана Анка, Жупанчич Хермана др Матја;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Горјан Јурија Роман, Камбич Јакоба Мирко, Лебан Антона Миро, Пантар Франца Алојз, Перко Валентина Франц, Попович–Реба Петера Мара, Пург Ивана Антон, Удович Јурија Франц, Зајц Валентина Виктор, Зупанц Јанеза Михаел;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајт Антона Антон, Цветко Рудолфа Александер, Чефарин Антона Франц, Фазаринц–Ловренц Мирка Александара, Јернејич Матевжа Иван, Кобал–Јанц Валентина Кристина, Коцијанчич–Голоб Даница др Андреја, Конечник Антона Макс, Козамерник Антона Бранко, Краљ Франца Јожеф, Лампрехт–Ријавец Славка др Зора, Лебарич Франца Мирко, Ледер–Манцини Августо Звонка, Ленарчич Едвина Едвард, Лепшина Ивана Карол, Лешник Ивана Мирослав, Левастек Андреја Станислав, Новак Фране Богомир, Отоничар Јанеза Јанез, Петек Франца Енгелберт, Примц Богомила Милан, Пулко–Древеншек Јакоба Марија, Синтић Јанеза Јоже, Шоштарец Штефана Штефан, Штаман Франца Бранко, Турк Франца Милан, Уршич Павле Јоже, Венишник Јожефа Албин, Зорец Алојза Конрад, Зорко Јоже Јоже, Жунич Игнаца Наце;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Африч Јосипа Марио, Ашич Антона Алојз, Бабич Алојза Јанез, Бабич Ивана Руди, Бабник Антона Аница, Балукчич Анто Тадо, Барле Леополда Роман, Белшак Ивана Бењамин, Бијал Драго Драго, Бончина Антона Јоже, Бренце Франца Франц, Брљачич Марка Мартин, Бродник Антона Антон, Церквенич Фране Бранко, Чуфер Балентина Хелена, Дамиш Алојза Штефан, Дебелак Алојза Антон, Дебелак Јоже Франц, Денац Петра Владо, Дормол–Бајук Јожефа Јожица, Фелицијан–Ивник Алојза Марта, Ферш Ивана Франц, Фрањга Антона Антон, Гјеркеш–Дугошк–Штабуц Матилда Марија, Гласер Хермана Владимир, Глобачник Јоже Јуриј, Грандлич Антона Антон, Гребенц Ивана Андреј, Гричар–Жалец Петера Катарица, Грљ Петера Алојз, Херман Ивана Ерика, Худеј Мартина Мирко, Ипавич Антона Марјан,

Искра Алојзија Ангела, Јаковац Розалија Штефан, Јеренец Мартина Мартин, Југ Јакоба Аница, Јуванчич Јоже Штефан, Кејжар Матевжа Иван, Клајдарич Франца Франц, Клојчник Мартина Бранко, Кметец Јожефа Ида, Коросец Јоже Алфред, Кос–Јарц Хинка Мета, Косар–Боровник Франчишка Јожица, Косирник Михаела Јанез, Кошич Франца Карел, Кошир Матевжа Јанез, Крајнц Блажа Иван, Крајнц Рудија Павла, Крамбергер Томажа Иван, Кречич–Суходолц Антона Марјета, Крижман Антона Антон, Крижман Мартина др Игор, Кузма Михаела Иван, Квартух Јанеза Франц, Лашич Алојза Алојз, Ленарчич–Новак Розалија Војка, Ленаси Августо Густо, Логар Ловро Макс, Ловренко Франца Франц, Маркелц Јанеза Алојзиј, Маглич Ивана Марија, Мезек Винка Јанко, Михалич Антона Ивана, Миклавац–Мосер Франца Божидара, Миклич Јоже Павел, Млакар Франца Бранимир, Мочник–Горјанц Андреја Метка, Мушич Јакоба Јанко,

Нахтигал Јоже Конрад, Охман Александра Андреј, Окориц Андреја Марјан, Овен Јанеза Јанез, Овсеник–Урх Јоже Франца, Павич Маријана Маруша, Павленич Франца Јоже, Перко Кристијана Кристијан, Петрич–Равњак Ленарта Марија, Петрин Терезија Мартин, Петрун Јоже Леополд, Пинтар Јанеза Јанез, Пирц–Шемров Максимилијана Марица, Пирц–Бароник Андреја Адела, Плавец Антона Марија, Польшак Винченца Станислав, Попович Драгутина Божидар, Поточник–Чижман Ивана Славка, Прелец–Штавар Алојза Марија, Премелч Андреја Драго, Премужич Матија Валентин, Прошек Јакоба Иванка, Пухар–Курет Јосипа Марија, Пушлар–Адлешич Јоже Мартина, Рајтмајер–Дуги Ивана Кристина, Ранер–Жагар Алојза Станислава, Речник–Зеленко Романа Иванка, Ренко Виктор Мајда, Сатлер Блажа Марија, Селич Марија Милан, Семич Павела Ана, Север Франца Јоже, Север Рудолфа

Руди, Стелзер Јурија Руди, Страшек–Ведлин Карела Олга, Стрхсацк Ивана Петер, Стројан Јоже Фани, Шеме–Строје Хенрика Елза,

Шиник Лука Јакоб, Шкодич–Менцин Антона Марија, Штефанчич–Перкавец Албина Татјана, Штефанец Петера Антон, Штрумбел Виткора Цирил, Томашић Николе Август, Трофеник Макса Аница, Турк Јожефа Јожеф, Туркуш Јанеза Антон, Урбас Ловро Франц, Waltl–Erjavc Ivana Barba, Верлич Уроша Штефка, Вершец–Грачан Флоријана Ана, Вилфан Фране Станислава, Wolf Jože Franc, Врховник–Грамац Матија Антонија, Вучко Мартина Антон, Забавник Јосипа Јошко, Задрavec–Калох Јожефа Аница, Задрavec Јакоба Јанез, Законшек–Косич Франца Татјана, Завшек Мартина Стенислав, Зговец Штефана Јанез, Зоре Јанеза Резка, Зупан–Заплотник Франца Драга;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јуванчич Мирослава Милан, Клепац Јоже Роман, Удович Тоне Антон;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабич–Курбус Вили Звонко, Балаж Ладислава Иван, Берлич Лудвика Јоже, Блажич Ивана Богда, Брешан Франца Срећко, Чижич Ивана Изидор, Беби–Смрдељ Франца Елица, Еликан Јоже Иван, Хрибар Јанеза Франц, Хржењак Штефана Емил, Јаклич Франца Александер, Јурич Антона Алојз, Кафешич–Ланг Симона Аница, Кастелиц–Танецк Антона Андреја, Корен Роберта Лео, Крајнц Карела Емил, Крапче–Балажич Игнаца Даринка, Метелко–Павлин Јоже Марјета, Мочник–Лесјак Рудолфа Марија–Магдалена, Облак Франца Виктор, Обрадовић Васе Саво, Павлич Јожефа Иван, Подојстершек Франца Вили, Поточник–Бац Александра Златка, Прелог–Бајук Марија Олга, Шоштарич–Турк Макса Марија, Штулар Јоже Рок, Тушек Франца Франц, Уршич–Цвитич Тоне Зора, Вердник Виктор Курт, Зајц Франца Борис, Жвајкер Албина Албин;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андерлич–Крајнц Франца Ерика, Бакач Мијо Жељко, Балох Јакоба Рудолф, Церар–Квар Франца Елизабета, Цветко–Јанчич Алфреда Ерика, Чретник–Шабедер Михаела Хелена, Еферл Франца Франц, Ереиз Јуре Јуро, Гачник Михаела Антон, Голоб–Костевшек Франца Јожица, Гузељ Јакоба Петер, Искра Матија Ирена, Јаловец Франца Франц, Јович Косте Сретко, Калан Франца Николај, Касесник–Кос Франца Еделтруда, Кавич Франца Едвард, Кавич Јоже Франц, Кек Јанеза Јожеф, Колман–Баланч Стане Милка, Коничек–Вајс Франца Марија, Корен Јожефа Матија, Кошир Франца Јоже, Ковачевич Јозо Марко, Крајнц Франца Алојз, Кропе–Фрас Карла Ана, Малиновић–Грбец Рудолфа Марија, Мази Франца Марија, Новак–Лончарек Имбро Бара, Овен–Марковшек Антона Јожефа, Пребил–Жнидаршич Антона Аница, Рутеј Макса Адела, Речник Ивана Иван, Рехбергер Егидија Вера, Роже–Симончич Адолфа Људмила, Сајко Ивана Ида, Стојчевич Мате Фране, Стриад Антона Алојз, Шеф–Шпилер Антона Милка, Шерол–Штерн Виктор Уршка, Шуми Јанка Рафаел, Тавчар Франца Рудолф, Тенко–Кметич Августо Јулка, Треплак–Скодич Франца Марија, Уранк–Хабини

Ивана Јожица, Урбанчић-Шилц Јоже Албина, Вречко-Шела Ивана Албина, Закотник Јакоба Павел, Згонц Антона Јоже;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонационалната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Мунда Ловре Богдан.

Бр. 129
30 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пелинковиќ Омера Јануз;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ковачевиќ Филипа Коста, Мијовиќ Илије Милић, Павловиќ Јована Андрија;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Мартинковиќ Стева Бошко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Миловиќ Војина Марко, Спахиќ Бејта Редеп, Устабенир Ѓазима Сућо;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бан Андрије Павле, Ѓетковиќ-Пешиќ Миливоја Десанка, Ѓаконовиќ Бошка Милован, Ѓаконовиќ Ѓуре Васи-

лије, Ѓаконовиќ Луке Видо, Холовиќ Суља Абдулах, Илинчиќ Луке Душан, Јованчевиќ Милисаво Благоје, Манић Јусуфа Мурат, Маркић Павла Антон, Машановиќ Душана Лука, Мичетиќ Блажа Јован, Никпрелевиќ Анте Љубо, Ресулбеговиќ Хуснија Ектем;

- за покажана храброст во спасувањето на човечки живот

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Кнежевиќ Ива Боро;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ѓаконовиќ Јована Вјера, Ѓековиќ Бећира Мухамед, Калезиќ Ислама Етхем, Перовиќ Ризо Цано.

Бр. 130
30 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

581. Закон за измени и дополненија на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата	1243
582. Закон за давање заем на Социјалистичка Република Србија од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата за отстранување на последиците од земјотресот на подрачјето на Копаоник	1244
583. Закон за измени и дополненијата на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 година	1244
584. Измени на Буџетот на федерацијата за 1984 година	1245
585. Одлука за заштитните цени за пченица од родот на 1985 година	1245
586. Одлука за производителските продажни цени за пченица од родот на 1985 година	1246
587. Одлука за заштитната цена за пченка од родот на 1985 година	1247
588. Одлука за производителската продажна цена за пченка од родот на 1985 година	1248
589. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1985 година	1248
590. Одлука за производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1985 година	1249
591. Одлука за заштитната цена за шеќерна репка од родот на 1985 година	1249
592. Одлука за производителската продажна цена за шеќерна репка од родот на 1985 година	1250

	Страна		Страна
593. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година — — — — —	1250	600. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за податоците во годишните извештаи на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници за вршењето на стопански дејности во странство, како и за роковите за поднесување на тие извештаи — — — — —	1253
594. Одлука за производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 година — — — — —	1251	601. Одлука за дополние на Одлуката за условите за продолжување на роковите за наплатување на извезените стоки, извршените услуги и побарувањата по други основи и на рокот за увоз на платените стоки и услуги — — — — —	1254
595. Одлука за заштитните цени за суров памук од родот на 1985 година — — — — —	1251	602. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —	1254
596. Одлука за производителските продажни цени за суров памук од родот на 1985 година — — — — —	1252	Исправка на Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1984 година — — — — —	1255
597. Одлука за заштитната цена за суров тутун од родот на 1985 година — — — — —	1252	Укази — — — — —	1255
598. Одлука за производителската продажна цена за суров тутун од родот на 1985 година — — — — —	1253	Одликувања — — — — —	1255
599. Решение за дополние на Решението за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 2 од Царинскиот закон — — — — —	1253		